



Дневна хемеротека за 08.06.2015г.

МИА - Втора меѓународна конференција за климатски промени

ПОНЕДЕЛНИК, 08 ЈУНИ 2015, 09:58:44

МИА

МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

НАСЛОВНА

МАКЕДОНИЈА

СВЕТ

ЕКОНОМИЈА

КУЛТУРА

СПОРТ

ИНФО СЕРВИС

Насловна

Екологија

Втора меѓународна конференција за климатски промени

Втора меѓународна конференција за климатски промени

Препорачај 0

понеделник, 08 јуни 2015 07:16



Скопје, 8 јуни 2015 (МИА) - Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од денеска до 10 јуни во Охрид.

Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт Македонија, во рамки на проектот на УСАИД за Општинскио стратегии за климатски промени. **дма/хс/07:16**



A1 On - Втора меѓународна конференција за климатски промени

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт Македонија, ...

Press24 - Втора меѓународна конференција за климатски промени

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт Македонија, ...

Репортер -Меѓународна конференција за климатски промени

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт Македонија, ...

MPT - Втора меѓународна конференција за климатски промени

Се одржува од денеска до 10 јуни во Охрид... Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од денеска до 10 јуни во Охрид.

Сител -Втора меѓународна конференција за климатски промени

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт Македонија, ...

Канал5 - Втора меѓународна конференција за климатски промени

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт Македонија, ...



Tetovasot - [Konferenca e dytë ndërkombëtare për ndryshimet klimatike](#)



Konferenca e dytë ndërkombëtare për ndryshimet klimatike



in Maqedoni 08/06/2015

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi do të mbajë fjalim në Konferencën e dytë ndërkombëtare për ndryshimet klimatike, e cila do të mbahet prej sot deri më 10 qershor në Ohër.

Konferenca është në organizim të Milieukontakt Maqedoni, në suaza të projektit të USAID për Strategjitë komunale për ndryshime klimatike

Idividi - [Konferenca e dytë ndërkombëtare për ndryshimet klimatike](#)

Shkup, 8 qershor 2015 (MIA) - Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi do të mbajë fjalim në Konferencën e dytë ndërkombëtare për ndryshimet klimatike, e cila do të mbahet ...




МИА - „Охрид СОС“ со барање до Бакрачески да се спречи урбанизацијата на Студенчишкото блато

ПОНЕДЕЛНИК, 08 ЈУНИ 2015, 09:50:18



„Охрид СОС“ со барање до Бакрачески да се спречи урбанизацијата на Студенчишкото блато



петок, 05 јуни 2015 14:50





Охрид, 5 јуни 2015 (МИА) - Граѓанската иницијатива „Охрид СОС“ денеска по повод 5 јуни - Светскиот ден на животната средина, до градоначникот на Охрид, Никола Бакрачевски, достави „барање“ за прогласување Мораториум на спроведувањето на активностите/проектите кои подразбираат намалување односно преземање на Студенчишко блато.

Во барањето стои дека „Студенчишкото блато се одликува со исклучителна вредност поради присуство на ретки и ендемични видови на растенија и животни како и неговото функционално значење за Охридското Езеро“, а уште се истакнува дека од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање веќе е отпочната постапка за негова заштита и прогласување на блатото за „Споменик на природата“.

Во граѓанската иницијатива „Охрид СОС“ сметаат дека доколку се спроведе урбанизација на Студенчишкото блато, односно Урбаниот блок 17.1, тоа неповолно ќе влијае врз растителните заедници во блатото, како и врз видовите на растенија и алги кои се среќаваат само во Студенчишкото блато и на ниту едно друго место на светот.

- Со намалувањето/преземање на површината на Блатото ќе се промени квантитетот и квалитетот на подземните и површинските води, како и и неговата основна функција (природен прочистувач на Охридското Езеро) што воедно е најсериозна закана по биолошката разновидност и на блатото и на езерото, стои во документот.

Таквиот став, според иницијативата, е потврден и со одобрениот извештај за Измени и дополнувања на ГУП за Охрид за повеќе урбани блокови меѓу кои и УЗ 17 - УБ 17.1 (2014 –2024), во кој јасно се укажува и посочува дека не постои мерка што би го намалила штетното влијание врз Студенчишкото Блато, а со тоа и влијанието врз Охридското Езеро, доколку истото продолжи да се урбанизира наместо да се заштити и зачува.

Студенчишкото блато како нераскинлив дел од поширокиот еко-систем на Охридското Езеро, некогаш се протегало на површина од околу 64 хектари. Денес од блатото е останат мал дел, а според најавите само околу пет хектари ќе бидат ставени под строга заштита, со што драстично ќе биде намален просторот кој со милениуми е природно живеалиште на голем број автохтони и ендемски видови растенија, риби и птици. **аб/дма/14:46**



Сител - „Охрид СОС“ со барање до Бакрачески да се спречи урбанизацијата на Студенчишкото блато



МАКЕДОНИЈА | 5 JUNE 2015 - 3:06PM

„Охрид СОС“ со барање до Бакрачески да се спречи урбанизацијата на Студенчишкото блато

0 Tweet 1 Ми се допаѓа 22 Препорачај 22





Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Граѓанската иницијатива „Охрид СОС“ денеска по повод 5 јуни - Светскиот ден на животната средина, до градоначникот на Охрид, Никола Бакрачевски, достави „барање“ за прогласување Мораториум на спроведувањето на активностите/проектите кои подразбираат намалување односно преземање на Студенчишко блато.

Во барањето стои дека „Студенчишкото блато се одликува со исклучителна вредност поради присуство на ретки и ендемични видови на растенија и животни како и неговото функционално значење за Охридското Езеро“, а уште се истакнува дека од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање веќе е отпочната постапка за негова заштита и прогласување на блатото за „Споменик на природата“.

Во граѓанската иницијатива „Охрид СОС“ сметаат дека доколку се спроведе урбанизација на Студенчишкото блато, односно Урбаниот блок 17.1, тоа неповолно ќе влијае врз растителните заедници во блатото, како и врз видовите на растенија и алги кои се среќаваат само во Студенчишкото блато и на ниту едно друго место на светот.

- Со намалувањето/превземање на површината на Блатото ќе се промени квантитетот и квалитетот на подземните и површинските води, како и и неговата основна функција (природен прочистувач на Охридското Езеро) што воедно е најсериозна закана по биолошката разновидност и на блатото и на езерото, стои во документот.

Таквиот став, според иницијативата, е потврден и со одобриениот извештај за Измени и дополнувања на ГУП за Охрид за повеќе урбани блокови меѓу кои и УЗ 17 - УБ 17.1 (2014 –2024), во кој јасно се укажува и посочува дека не постои мерка што би го намалила штетното влијание врз Студенчишкото Блато, а со тоа и влијанието врз Охридското Езеро, доколку истото продолжи да се урбанизира наместо да се заштити и зачува.

Студенчишкото блато како нераскинлив дел од поширокиот еко-систем на Охридското Езеро, некогаш се протегало на површина од околу 64 хектари. Денес од блатото е останат мал дел, а според најавите само околу пет хектари ќе бидат ставени под строга заштита, со што драстично ќе биде намален просторот кој со милениуми е природно живеалиште на голем број автохтони и ендемски видови растенија, риби и птици.



Sky - Се бара мораториум на активностите во охридското Студенчишко блато

Граѓанската иницијатива „Охрид СОС“, по повод 5 јуни, Светскиот ден на животната средина, денеска на градоначалникот на Охрид, Никола Бакрачевски, му врачи барање за мораториум на спроведувањето на сите активности и проекти во врска со биорезерватот ...

Репортер - „Охрид СОС“ со барање до Бакрачевски да се спречи урбанизацијата на Студенчишкото блато

Граѓанската иницијатива „Охрид СОС“ денеска по повод 5 јуни – Светскиот ден на животната средина, до градоначалникот на Охрид, Никола Бакрачевски, достави „барање“ за прогласување Мораториум на спроведувањето на активностите/проектите кои подразбираат ...

OhridNews - „Охрид СОС“ со барање за мораториум на активностите околу урбанизацијата на Студенчишко блато

По повод 5 Јуни- Светскиот ден на животната средина, граѓанската иницијатива ОхридСОС на градоначалникот на Охрид, Никола Бакрачевски, му врачи Барање за Мораториум на спроведувањето на активностите/проектите кои подразбираат намалување односно

Build - Охрид СОС“ со барање за мораториум околу урбанизацијата на Студенчишко блато

По повод Светскиот ден на животната средина, охридската граѓанска иницијатива „Охрид СОС“ на градоначалникот Никола Бакрачевски денеска му врачи барање за мораториум на спроведување на активностите за урбанизација на Студенчишкото блато.



МИА - Струшките екологисти побараа да се спречи неконтролираната сеча на планината Јабланица

ПОНЕДЕЛНИК, 08 ЈУНИ 2015, 09:54:27

МИА

МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

НАСЛОВНА

МАКЕДОНИЈА

СВЕТ

ЕКОНОМИЈА

КУЛТУРА

СПОРТ

ИНФО СЕРВИС

Насловна

Екологија

Струшките екологисти побараа да се спречи неконтролираната сеча на планината Јабланица

Препорачај

петок, 05 јуни 2015 15:55





Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Струга, 5 јуни 2015 (МИА) - Планинарско-еколошкото друштво „Закамен“ од Струга денеска организира еко-марш со цел да се подигне свеста за уништувањето на шумскиот фонд на планината Јабланица, а по повод 5-ти јуни - Денот на екологијата.

Учесниците на маршот упатија јасна порака за зачувување на природното богатство на планината Јабланица, но укажаа и на последиците од неконтролираната сеча што зазема се поголем интензитет.

- На многу места на Јабланица има голосек, а највоочливо е на потегот помеѓу селата Вишни и Горна Белица каде е исечена голема површина шума. Крајно време е надлежните институции да направат нешто за заштита на Јабланица, вели Андреј Бандовски од ПЕД „Закамен“.

И екологистот Мате Гогоски од еколошкото друштво „Енхалон“ предупредува дека состојбата со дивата сеча на планината Јабланица е алармантна и оти е крајно време да се преземат мерки за спречување на ваквата појава која според него, ќе остави далекусежни последици.

- Дрвата не служат само за огрев. Тогаш тие немаат вредност. Нивната функција во природата е многу позначајна како што е заштитата од ерозија и создавањето кислород. Шумата ја сечат тие што стопанисуваат со неа, но стопанисувањето не значи голосек, вели Гогоски.

Екологистите од Струга апелираа да се прифати иницијативата на Македонското еколошко друштво поднесена во 2009 година со која се бара прогласување на македонскиот дел од планинскиот масив Јабланица за национален парк, по примерот на албанскиот дел од овој масив кој е наречен Шибеник и кој од поодамна е прогласен за национален парк.

Во рамки на денешниот еко-марш во Струга беше поставен и информативен штанд каде граѓаните се информираа за потребата за заштита на планината Јабланица и нејзиниот биодиверзитет.

Еко-маршот претставува завршна активност од проектот „Младите во движење“ што во текот на изминатите месеци го спроведе планинарско-еколошкото друштво „Закамен“ со финансиски средства од фондациите „Еуронатур“ од Германија и „МАВА“ од Швајцарија и со поддршка од страна на Македонско еколошко друштво. **ар/дма/15:43**



+инфо - Струшките екологисти побараа да се спречи неконтролираната сеча на планината Јабланица

Планинарско-еколошкото друштво „Закамен“ од Струга денеска организира еко-марш со цел да се подигне свеста за уништувањето на шумскиот фонд на планината Јабланица, а по повод 5-ти јуни - Денот на екологијата, јави МИА.

Алфа - Планината Јабланица да се прогласи за национален парк

Планината Јабланица да се прогласи за национален парк, бидејќи само на тој начин државата ќе може да ги заштити нејзините ретки природни богатства кои масовно се експлоатираат и да стави крај на неконтролираното искористување на планинските ресурсите.

Репортер - Струшките екологисти бараат да се спречи неконтролираната сеча Јабланица

Планинарско-еколошкото друштво „Закамен“ од Струга денеска организира еко-марш со цел да се подигне свеста за уништувањето на шумскиот фонд на планината Јабланица, а по повод 5-ти јуни – Денот на екологијата.



Botasot - **Saraj, Promovohet projekti për ndërtimin e Sheshit dhe vendosjen e përmendores së Isa Boletinit**

E përditshme kombëtare | E hënë, 08 qershor 2015



Saraj, Promovohet projekti për ndërtimin e Sheshit dhe vendosjen e përmendores së Isa Boletinit

Bota Sot | 05.06.2015 14:40





Komuna e Sarajit sot, bëri promovimin e projektit për ndërtimin e sheshit të Flamurit dhe vendosjen e përmendores së Isa Boletinit. Punimet për këtë projekt do të fillojnë muajin e ardhshëm. I gjithë projekti për rikonstrumin e sheshit në saraj, që është emërtuar Sheshi I Flamurit dhe vendosja e përmendores së Isa Boletinit, do të kapë vlerën rreth 18 milion denarë.

Me rastin e promovimit të projektit në formën vizuale, ishte I pranishëm zëvendëskryeministri Musa Xhaferi, Ministri I Ambinetit Jetsor Nurhan Izairi, ish-ministri I Drejtësisë Blerim Bexheti dhe zyrtarë tjetër. Zëvendëskryeministri Musa Xhaferi u shpreh se me vendosjen e përmendores së Isa Boletinit në Sheshin e Flamurit në Saraj, nderohen gjithë shqiptarët, duke shtuar se kjo figurë është vlerë e përbashkët e gjithë shqiptarëve.

“ Ai shesh meriton të ketë një pamje më të mirë vizuale dhe të ketë një simbolikë dhe një figurë kombëtare dhe ajo më adekuatja ishte e Isa Boletinit, e cila drejtpërdrejtë lidhet me Flamurin që simbolizon shpalljen e pavarësisë nga perandoria Osmane. Për këtë projekt bashkë me strukturat komunale kemi qenë këmbngulës që, se duhet të realizohet sa më shpejtë. Në fakt aq sa kemi pasur mundësi e kemi ndihmuar dhe nuk duhet të jetë preokupim kostoja, pasi që në atë shesh do të takohen njerëz do të pushojnë dhe do të organizohen manifestime që mund ti ketë komuna e Sarajit, dhe duhet të mburren të gjithë që do të jetë përmendorja e Isa Boletinit.

Figura e Isa Boletinit është një vlerë e jona e përbashkët dhe e historive të shteteve të Evropës për të qenë të pavarur. Ne, do ta mbështesim me të gjitha mundësitë Komunën, për këtë iniciativë, Jemi optimist që në Ditën e Flamurit do ta kemi gati dhe sheshin e Flamurit dhe përmendoren e Isa Boletinit”, theksoi Zëvendëskryeministri Musa Xhaferi.



Kryetari I Komunës së Sarajit Bekim Murati tha se punimet për projektin kanë filluar që nga fillimi I këtij viti, përfshi programet kulturore, I cili kalon në Këshillin Komunal dhe gjithë ato dokumentacione që janë të nevojshme për finalizimin e kësaj vepre madhështore. “ Kuptohet me këtë iniciativë mendojmë se një ndër figurat kryesore të historisë shqiptare të ketë vendin e tij në Sheshin e Sarajit ku ne e kemi pagëzuar Sheshi i Flamurit. Për ne është nderë dhe kënaqësi që shtatorja e tij të jetë në Sheshin e Komunës tonë, duke pasur parasysh aktivitetin e tij në atë periudhë kohore që ka vepruar heroi jonë kombëtare Isa Boletini me bashkëpunëtorët e tij”, theksoi Bekim Murati.

Murati shtoi se me vendosjen e përmendores së Isa Boletinit parashihet edhe rikonstruimi I tërësishëm I sheshit në Saraj.

“Bëhet fjalë për rikonstrumin e Sheshit në Saraj, ku do të vendoset edhe kulla tradicionale shqiptare, ku sipër do të ketë plisin. Ideja dhe planet tona janë që përmendorja e Isa Boletinit të vendoset në Sheshin e Sarajit me 28 Nëntorë, Ditën e Flamurit. Punimet te sheshi do të fillojnë muajin e ardhshëm , kostoja e përgjithshme e sheshit arrin rreth 18 milion denarë. Njëkohësisht dëshirojë të falënderoj Këshillin Komunal, I cili në mënyrë anonime e ka mbështetur kërkesën për vendosjen e shtatores së Isa Boletinit. Kjo vepër do të mbetet në historinë e Komunës së Sarajit, si një vendim shumë I rëndësishëm”, u shpreh Bekim Murati.

Vendosja e përmendores së Isa Boletinit në Saraj, tani më është në pjesën e agjendës së aktiviteteve që do të zhvillohen në Shqipëri dhe Kosovë, për rivarrosjen e eshtrave të heroit Isa Boletinit, në Boletin të Mitrovicës.



Yll Press - *Në Saraj promovohet projekti për ndërtimin e Sheshit dhe vendosjen e përmendores së Isa Boletinit*

Në promovimin e projektit në formë vizuale, ishte i pranishëm zëvendëskryeministri Musa Xhaferi, ministri i Ambinetit të Jetesës, Nurhan Izairi, ish-ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti dhe zyrtarë ...

Portalb *Saraj, Promovohet projekti për ndërtimin e Sheshit dhe vendosjen e përmendores së Isa Boletinit*

Lajme lidhur me temën Komuna e Sarajit ndanë bursa për 12 nxënës dhe student Këshilltarët e BDI-së dhe PDSH përkrahën buxhetin e komunës së Sarajit Projektohet në 383 milion denarë buxheti i komunës ...

Tetova Sot - *Xhaferi dhe Murati në Saraj promovuan projektin për Sheshin Flamuri dhe Përmendoren e Isa Boletinit*

Komuna e Sarajit sot bëri promovimin e projektit për ndërtimin e sheshit të Flamurit dhe vendosjen e përmendores së Isa Boletinit. Punimet për këtë projekt do të fillojnë mujain e ardhshëm.

Shprehja - *Në Saraj të Shkupit do të vendoset përmendorja e Isa Boletinit*

Në komunën e Sarajit sot është prezantuar projekti ideor “Sheshi i Flamurit dhe vendosja e përmendores së Isa Boletinit”. Sipas këtij projekti, komuna Saraj do të bëhet komuna me një ndër sheshet më ...

Lajm - *Në Saraj të Shkupit do të vendoset përmendorja e Isa Boletinit*

Në komunën e Sarajit sot është prezantuar projekti ideor “Sheshi i Flamurit dhe vendosja e përmendores së Isa Boletinit”. Sipas këtij projekti, komuna Saraj do të bëhet komuna me një ndër sheshet më ...



Tetova Sot *Në Saraj do të promovohet rikonstruimi i sheshit dhe vendosja e përmendores së Isa Buletinit*

Në komunën e Sarajit, sot do të bëhet promovimi i projektit për rikonstruimin e Sheshit të Sarajit që është emërtuar si Sheshi I Flamurit dhe vendosja e përmendores së heroit kombëtar Isa Boletini

Republika - *Në Saraj do të promovohet rikonstruimi i sheshit dhe vendosja e përmendores së Isa Boletinit*

Në komunën e Sarajit, sot do të bëhet promovimi i projektit për rikonstruimin e Sheshit të Sarajit që është emërtuar si Sheshi I Flamurit dhe vendosja e përmendores së heroit kombëtar Isa Boletini.